

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОБИ СТАТУС, ПРЕГОВОРИТЕ ЌЕ ПОЧЕКААТ!



КОГА МАКЕДОНИЈА ЌЕ СТАНЕ
СТАНАР НА ОВОЈ ДОМ?

риска шанса, македонското сонце да го направиме уште една ѕвезда на европското небо.

Оваа Влада покажа дека резултатите се постигнуваат со оптимизам и подготвеност да се соочиме со предизвиците. Пред само една година кога се формираше оваа Влада, јас го истерав скептицизмот од Кабинетот. Го истерав, затоа што успеваат само тие што веруваат во успехот. Ова е нашиот патоказ кон Европската унија", рече во своето

обраќање до граѓаните на Република Македонија, по повод добивањето статус кандидат на Република Македонија за Европската унија, премиерот Владо Бучковски.

Емоциите со кои тој настапи пред граѓаните на плоштадот "Македонија", на прославата која беше организирана по овој повод, ја покажа целата желба не само на Владата, туку и на севкупниот македонски народ, да стане еден ден дел од европското семејство. Се чини дека доби-

ШИРАК ЈА ПОТСЕТ ШТО ЗНАЧИ ФРА



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Ова е денот за кој вредеше сè. Денес добивме виза за нашиот европски пат. Конечно Република Македонија ја напушта балканската калдрма и се приклучува на автопатот, кој води за Европа. Европската унија покажа дека верува во македонската приказна, и таа станува наш заеднички успех. Еден ден на нашите правници, некој ќе им раскажува дека не беше лесно. Навистина не беше лесно. Ама покажавме мудрост и го избравме вистинскиот пат. Не беше лесно, ама ние го сторивме тоа. Вложивме многу во реформите, кои ги направивме, и со тоа сме поблиску до целта.

Потполно сум свесен дека кандидатскиот статус не е волшебна стапче, со кое веднаш ќе се решат сите прашања, кои ги засегаат граѓаните, особено оние кои се однесуваат на економијата и на квалитетот на животот. Но, пред нас е период на просперитет. Создадовме исто-

Премиерот, и покрај неговото културно заблагодарување до сопствениот народ, сепак заслугата за добивањето статус кандидат за нашата земја на патот кон ЕУ, си ја припиша исклучително себеси и на својата Влада. Бучковски заборава да каже дека преку ноќ не се добива статус кандидат, и дека тоа не е резултат само на еден политичар, или Влада, туку дека тоа е макотрпен процес во кој учествувале сите влади досега, односно сите премиери, министри за надворешни работи, евроинтеграции и претседатели на државава.

вањето статус кандидат, земја-членка за ЕУ, беше онаа појдовна причина Македонецот прв пат по неколку години да излезе и да прослави нешто, па макар тоа било и оваа причина, која во основа, во овој момент, не значи ништо за неговиот домашен буџет или, пак, за неговиот џеб. Но, важно е да се прославува, бидејќи сите ние одамна заборавивме како изгледа тоа. Плодовите кои треба да ги добиеме од оваа европска одлука, ќе пристигнат многу подоцна, за неколку години, а дотогаш ќе се "давиме" во секојдневието, во беспарицата и неможноста да излеземе од овој маѓепсан круг!

Сепак, важноста да го направиме првиот чекор кон Европската унија е голем. Токму тоа и се случува во саботата, по долги и мачни преговори на исцрпувачката дебата на европските лидери, која, пред сè, се однесуваше на донесувањето на новиот Буџет на Унијата, а на мар-

гините на Самитот се донесе и одлуката за Македонија. Нашиот народ знае да го вреднува тоа, затоа и излезе да прослави, бидејќи знаеше дека ова е резултат на нивниот напор да ги издржи сите овие тешки и мачни години. Но, очигледно дека премиерот, и покрај неговото културно заблагодарување до сопствениот народ, сепак заслугата за добивањето статус кандидат за нашата земја на патот кон ЕУ, си ја препиша исклучително себеси и на својата Влада. Бучковски заборава да каже дека преку ноќ не се добива статус кан-

надеваме дека еден ден и навистина ќе станеме член на посакуваното елитно друштво!? Патот до таму е тежок, исто онолку колку што за нас, просечните граѓани, ќе бидат тешки годините кои доаѓаат, додека конечно не почнеме преговори за влез во Унијата. Но, не помалку тешки беа и годините зад нас, како и оној ден кога на европскиот Самит се одлучуваше дали на оваа малечка земја да ѝ се даде виза за иднина!

Во таа непроспиена ноќ, македонските владејачки политички елити всушност мо-

жеа да видат што значи една земја да има сериозен "грб" зад себе, но истовремено можеа да ја видат и силата на една од значајните земји во Унијата - Република Франција и нејзиното одлучно НЕ. Конечно можеа да сфатат колку "тежи" зборот на еден Ширак, од кој речиси и зависеше добивањето на нашиот статус кандидат.

Противењето на претседателот на Франција, Жак Ширак, на нашава земја да ѝ се даде статус кандидат, е само резултат на погрешните дипломатски чекори кои Република Македонија ги пра-

веше низа години наназад со оваа земја, а кои на Самитот ѝ се вратија како бумеранг. Нашето преголемо потпирање на американската дипломатија, за решавање на проблемите за влез во Европската унија, се покажа како многу скапо или подобро кажано, Франција преку нас им кажа и на другите балкански земји, кои чекаат пред портите на ЕУ, дека таа е една од клучните земји кои одлучуваат дали некој ќе биде дел од елитата или, пак, не. Во случајот со Македонија дотолку повеќе што нашиот политички врв, сосема свесно или несвесно, заборава на цврстите врски меѓу Франција и Србија.

Сосема исто, како кога премиерот Владо Бучковски се врати од САД, со идејата дека ќе ја поддржи условната независност на Косово, при тоа воопшто неспомнувајќи дека овој протекторат, додека не се реши неговиот статус, сè уште е дел од Србија. Овој гаф на македонскиот премиер, кој кај нашиот северен сосед беше оценет безмалку како непристоен,

И МАКЕДОНИЈА НЦУСКОТО НЕ!

дидат, и дека тоа не е резултат само на еден политичар, или Влада, туку дека тоа е макотрпен процес во кој учествувале сите Влади досега, односно сите премиери, министри за надворешни работи, евроинтеграции и претседатели на државата. Како што всушност и ќе биде работа на сите идни претседатели на Република Македонија и на влади, кои ќе ја имаат можноста и официјално за десеттина години да ја внесат Македонија во Европската унија. Но, пред сè, ќе биде заслуга на граѓаните на државава, кои и досега издржуваа да живеат исклучително во надеж!

ФРАНЦУСКО-СРПСКИТЕ ОДНОСИ НИ ПРЕДИЗВИКАА 24-ЧАСОВЕН ШОК!?

Добивањето статус кандидат за член на Европската унија е голем чекор за Република Македонија, бидејќи на овој начин практично се зацрта иднината на нашата земја. Конечно можеме да се

ЛЕ РОА НАЈМНОГУ ЛОБИРАЛ ЗА НАС!

Решеноста на претседателот на Република Франција, Жак Ширак, да не дозволи влез на нови земји во Унијата, беше сериозен удар за Владата на Република Македонија,



АЛЕН ЛЕ РОА НАЈГОЛЕМИОТ ЛОБИСТ ЗА МАКЕДОНИЈА

сова дипломатска офанзива, за да го омекне ставот на францускиот претседател.

Според наши информации, најголемата работа во менувањето на ставот на Ширак за балканските земји, односно поточно кон Македонија, ја завршил нам добро познатиот Ален Ле Роа, кој употребувајќи ја сопствената моќ, пред сè, како Французин, се обидел на претседателот на Република Франција, Ширак, нашава земја да му ја претстави во најдобро светло.



ШИРАК ПОКАЖА КОЈ Е "ГАЗДА" ВО УНИЈАТА!

многу набргу беше возвратен со контраудар.

Имено, користејќи ги личните врски со Франција, а преку претседателот Ширак, Србија на Македонија ѝ возврати жестоко, држејќи ја на стен-бај позиција неколку дена.

Фатен во мрежата на својата кусогледост, државниот врв во последен момент се растрча да најде начин да го

одоброволи Ширак, односно да го убеди дека на Македонија и е повеќе од потребен статусот кандидат. Но, со оглед на фактот дека Република Македонија речиси и нема никакво лоби во Европската унија, одлучи да се потпре на старата добра пријателка, која неодамна стана член на Европската унија - Република Словенија. Но, нејзиното лобирање се покажа како недоволно, и токму затоа претседателот на државата, Бранко Црвенковски, беше приморан да му напише писмо на Ширак, со кое отворено го замоли да застане на наша страна. Овој добар гест на шефот на државата, сепак дојде толку доцна, што единствено што Македонија можеше да добие е статус кандидат за Европската унија, а при тоа воопшто да не биде дефиниран датумот кога би можеле да отпочне преговори со Унијата, односно да станеме нејзин полноправен член!?

ВЛАДАТА СО РАБОТА КЕ ТРЕБА ДА ГО ОДРЕДИ ДАТУМОТ!

Во бескрајно вжештена атмосфера, особено на релација Велика Британија-Франција, Европската унија повторно беше на крстопат. Овој пат за Буџетот на Унијата за 2007-2013 година, за кој постоеја сериозни разлики меѓу Жак Ширак и Тони Блер. А, Македонија некаде на маргините на Самитот, го чекаше својот одговор. Ке добие статус или, пак, не!? Сепак, по исцрпувачката дебата во која посредник меѓу Британија и Франција беше германскиот канцелар Ангела Меркел, Унијата го усвои новиот Буџет. Со тоа се одоброволи и желбата на дел од членовите на Унијата да ја подотворат вратата за Балканот, а најнапред делумно и за Македонија.

Но, што добива Македонија со тоа, ако се има предвид дека добивме кандидатура, но без одреден датум?

Значи ли тоа дека вакуумот, од добивањето на статусот до отпочнувањето на



ВЛАДАТА ВО ЗАНЕС ОД ОДЛУКАТА НА УНИЈАТА

преговорите, може да трае и подолго, од најдобрата варијанта една година?

Досегашните искуства на земјите, кои добија статус

Според експертите, дефинитивно времетраењето на овој меѓупериод не зависи од Унијата, туку исклучително само од нас. Пред сè, поради

Тоа се целосна реформа на судскиот систем, на јавната администрација, и конечно одржување фер и демократски избори.

Вистинската работа на Владата ѝ претстои токму во овој меѓупериод кога и треба да се направат најголемите резони во реформите, особено ако се знае дека реформата на судството е нашата најболна точка. Токму затоа во наредниот период од Владата се очекува сериозно да почне да работи, со што самата ќе го одреди датумот на отпочнување на преговорите за влез во Европската унија. Во меѓувреме, за граѓаните ситуацијата ќе остане потполно иста. Пред сè, поради фактот што со добивањето на статусот кандидат член за ЕУ, Македонија нема, како што велат експертите, да добие ништо од Унијата. Односно фондовите, она што нам најмногу ни е потребно, и натаму ќе останат затворени, а единствената добивка која просечниот Македонец може да ја очекува се странските инвестиции, кои како економски бум ги најавува премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски.

САЛЦБУРГ КЛУЧЕН ЗА МАКЕДОНИЈА!

Почетокот на преговорите за членство на Република Македонија во Европската унија зависи од суштинската расправа за проширувањето, што ќе се води на состанокот на шефови на дипломати на ЕУ, и државите од Западен Балкан во март наредната година во Салцбург, изјави шефот на австриското претставништво во Унијата, Грегор Вошњак, презентирајќи ја улогата на Австрија, како иден претседавач со Унијата.

Како што изјави тој, пресудно за Македонија да ги отпочне преговорите со Унијата ќе биде тоа во која мерка нашата држава во иднина ќе ги исполни политичките и демократските стандарди од Копенхаген. Сепак, според Вошњак, Австрија во својата платформа за управување со европските задачи, големо внимание освен за Западен Балкан ќе посвети и на израелско-палестинското прашање.

кандидат за ЕУ, па сè до конечното отпочнување на преговори, се различни. Најдобро од сите нив помина Република Хрватска, чиј меѓупериод траеше само шест месеци, а најлошо Турција, која чекаше цели шест години!

Што Македонија може да очекува?

фактот дека овој пат Унијата нема да ја поттикнува нашата влада да работи, и да спроведува реформи, туку ќе очекува самата таа да си ја заврши домашната задача, а со тоа и да си го одреди датумот за отпочнување на преговорите. Задачите се јасни и целосно запишани во "авитото", кое неодамна го добивме.